

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ

ПРВ КВАРТАЛ, 2025 ГОДИНА

2025 година

Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки^{1,2}

Големи банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-олеснување на кредитните услови за одобрување корпоративни кредити, за разлика од непроменетоста во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Очекувања за вториот квартал од 2025 година: натамошно нето-олеснување на кредитните услови, при натамошно силно нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити.

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: нето-олеснување на кредитните услови на домаќинствата, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити на домаќинствата, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Очекувања за вториот квартал од 2025 година: умерено нето-олеснување на кредитните услови, при засилено нето-зголемување на побарувачката на кредити од страна на домаќинствата.

Средни банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: непроменетост на условите за одобрување корпоративни кредити, за разлика од нето-олеснувањето во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на корпоративни кредити, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Очекувања за вториот квартал од 2025 година: непроменетост на кредитните услови, при умерено нето-зголемување на побарувачката на кредити од страна на претпријатијата.

¹ Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог, којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

² Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најде на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: засилено нето-олеснување на кредитните услови за разлика од непроменетите услови за одобрување кредити на домаќинствата во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на кредити на домаќинствата, посилно во споредба со претходниот квартал.
- Очекувања за вториот квартал од 2025 година: непроменетост на условите за одобрување кредити на домаќинствата, при нето-зголемување на побарувачката на кредити од страна на домаќинствата.

Мали банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: умерено нето-олеснување на кредитниот услови за разлика од непроменетите услови за одобрување корпоративни кредити во претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на корпоративни кредити, за разлика од умереното нето-намалување во претходниот квартал.
- Очекувања за вториот квартал од 2025 година: нето-олеснување на кредитните услови, при посилно нето-зголемување на побарувачката на корпоративните кредити.

Кредити на домаќинствата

- Кредитна политика: нето-олеснување на условите за одобрување кредити на домаќинствата, послабо во споредба со претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на кредитите на домаќинствата, за разлика од умереното нето-намалување на побарувачката на кредитите во претходниот квартал.
- Очекувања за вториот квартал од 2025 година: умерено нето-заострување на кредитните услови, при нето-зголемување на кредитната побарувачка од страна на домаќинствата.